

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ кај професорите од **Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици** во августовско-септемвриската сесија 2020
во просторијата П1

(и др. простории кои ќе бидат наведени)

- 1. испити што ќе се полагаат со физичко присуство**
- 2. испити што ќе се полагаат електронски**

1. ИСПИТИ (со физичко присуство)

проф. д-р Катерина Велјановска

Прва декада

4 септември (петок) во 9 часот

Лексикологија на МЈ

Лексикологија со фразеологија на МЈ

Македонски јазик 3 А (ПИТ)

Втора декада

17 септември (четврток) во 9 часот

Фразеологија на МЈ

Македонски јазик 4 А (ПИТ)

За дополнителни информации: k.veljanovska@gmail.com

проф. д-р Татјана Гочкова-Стојановска

Прва декада

3 септември (четврток)

9:00 – Граматика на македонскиот јазик 3 (ПИТ-А: мајчин и немајчин)

Втора декада

16 септември (среда)

9:00 – Граматика на македонскиот јазик 4 – (ПИТ-А: мајчин и немајчин)

9:00 – Морфологија на современиот македонски јазик (МК и ОКК)

За дополнителни информации: tanjag@ukim.edu.mk

проф. д-р Симон Саздов

Прва декада

31 август (понеделник)

12:30 – Синтакса за МК

12:30 – СМЈ1 (за странските јазични групи)

Втора декада

12 септември (сабота)

12:30 – Синтакса 2 за МЈ

12:30 – СМЈ2 (за странските јазични групи)

За дополнителни информации: s.sazdov@yahoo.com

проф. д-р Станислава-Саша Тофоска

Прва декада

1 септември (вторник)

12:30 – Македонски јазик 1 (ПИТ) во П1

12:30 – Граматика на МЈ5 (ПИТА) во П1

Втора декада

15 септември (вторник)

10:45 – Правопис и правоговор за МЈ во П1

Граматика на МЈ6 (ПИТА) во П1

12:30 – Македонски јазик 2 (ПИТ) во П1

За дополнителни информации: stofoska@yahoo.com

проф. д-р Искра Пановска Димкова

Прва декада

24 август (понеделник) во 9:00 за сите групи:

Граматика на македонскиот јазик 1 (ПИТ-А)

Фонетика и фонологија (МКК и ОКК)

Современ македонски јазик 1 (словенечки)

Втора декада

14 септември (понеделник)

9:00 – Граматика на македонскиот јазик 2 (ПИТ-А – мајчин)

10:45 – Граматика на македонскиот јазик 2 (ПИТ-А – немајчин)

12:30 – Правопис и правоговор (МКК и ОКК)

За дополнителни информации: ipdimkova@gmail.com

ас. м-р Бобан Карапејовски

Прва декада

1 септември (вторник)

12:30 – Современ македонски јазик 1 (Албански јазик и книжевност – наставна)

12:30 – Современ македонски јазик 3 (ПИТА)

Втора декада

15 септември (вторник)

10:45 – Современ македонски јазик 4 (ПИТА)

10: 45 - Современ македонски јазик 2 (Албански јазик и книжевност – наставна)

За дополнителни информации: karapejovski@flf.ukim.edu.mk

ас. м-р Бојан Петревски

Прва декада

1 септември (вторник)

12:30 – Современ македонски јазик 1 (ПИТА)

Втора декада

7 септември (понеделник)

12:30 – Современ македонски јазик 2 (ПИТА)

За дополнителни информации: bojan_petrevski@flf.ukim.edu.mk

доц. д-р Станислав Станковиќ

За испитите по **српски** јазик контактирајте ги доц.д-р Станислав Станковиќ и м-р Ана Новаковиќ на следните адреси:

stanislav.luznjak@gmail.com

ananovakovic93@yahoo.com

Морана Папучи

За испитите по **хрватски** јазик контактирајте ја лекторката Морана Папучи на следната адреса: morana_papucci@yahoo.es

2. ИСПИТИ ШТО ЌЕ СЕ ПОЛАГААТ ЕЛЕКТРОНСКИ

проф. д-р Људмил Спасов

10.9.2020 г. (четврток) во 10 часот

Фонологија 1

on-line на платформата Skype

Фонологија 2

on-line на платформата Skype

10.9.2020 г. (четврток) во 11 часот.

Историја на македонскиот јазик

on-line на платформата Skype

11.9.2020 г. (петок) во 11 часот.

Историја на македонскиот писмен јазик 1

on-line на платформата Skype

Историја на македонскиот писмен јазик 2

on-line на платформата Skype

Историја на македонскиот писмен јазик (МК, ОКК)

on-line на платформата Skype

Испитот ќе се изведува on-line на платформата Skype/Zoom, според анкетата спроведена меѓу кандидатите.

Кандидатите да се обратат до ljspasov@ukim.edu.mk и borce_arsov@yahoo.com до 3.9.2020 г. (четврток) за да добијат распоред за времето кога да се вклучат на мрежата.

проф. д-р Емилија Црвенковска

Прва декада

3 септември (четврток)

11:00 – Старословенски јазик 1 (за сите групи)

13:00 – Споредбена граматика 1 и Споредбена граматика (по нова програма)

Втора декада

14 септември (понеделник)

11:00 – Старословенски јазик 2

13:00 – Споредбена граматика 2

Испитите ќе се оджуваат онлајн, на платформата Zoom

За дополнителни информации: emilija@ukim.edu.mk

проф. д-р Марјан Марковиќ

Прва декада

1 септември (вторник)

9:00 – Преглед на македонските дијалекти 1

9:00 – Карактеристики на македонските дијалекти

Втора декада

15 септември (вторник)

9:00 – Преглед на македонските дијалекти 2

10:00 – Дијалектологија на македонскиот јазик (за група МК)

11:00 – Балканска лингвистика (изборен предмет)

Испитите ќе се полагаат онлајн. За дополнителни информации:

markovic@ukim.edu.mk

проф. д-р Димитар Пандев

Студентите што полагаат кај проф. д-р Димитар Пандев да го контактираат професорот на неговата електронска адреса (d.pandev@flf.ukim.edu.mk) или на телефонскиот број 071 559 224

проф. д-р Томислав Трневски

Студентите што полагаат кај проф. д-р Томислав Трневски да го контактираат професорот на неговата електронска адреса (ttrenevski@gmail.com)

проф. д-р Славица Велева

Студентите што полагаат кај проф. д-р Славица Велева да ја контактираат професорката на нејзината електронска адреса (slavicaveleva@gmail.com)

проф. д-р Анета Дучевска

Испитите кај проф. д-р Анета Дучевска ќе се полагаат **онлајн** (за подетални информации пишете на aducevska@gmail.com)

проф. д-р Лидија Аризанковска

Испитите од групата предмети Словенечки јазик ќе се полагаат онлајн во договор со проф. д-р Лидија Аризанковска

Електронска адреса: larizankovska@yahoo.com

Тел. 070242891

проф. д-р Марија Паунова

Прва декада

3 септември 2020 (четврток)

13:00 – СМЈ 1 за турски јазик и книжевност (мајчин и немајчин) и за албански јазик и книжевност

13:00 – СМЈ 5 за ПиТА и Вештини на правилно пишување (МК, ОКК)

Втора декада

17 септември 2020 (понеделник)

10:00 – СМЈ 2 за турски јазик и книжевност (мајчин и немајчин) и за албански јазик и книжевност

13:00 – СМЈ 6 за ПиТА

*За сите дополнителни информации студентите може да ја контактираат професорката на е-адресата: **maripaunova@gmail.com**

доц. д-р Гордана Алексова

Термините за испитите кај доц. д-р Гордана Алексова можете да ги видите на:

https://galeksova.blogspot.com/2020/07/2020_52.html

Дополнителни информации: galeks63@hotmail.com